

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ПЕТРОЛ д.д. Љубљана со седиште на Дунајска цеста бр. 50, 1000 Љубљана, Словенија, преку Адвокатско друштво Георги Димитров адвокати, од Скопје на седницата одржана на ден 23.09.2020 година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ПЕТРОЛ д.д. Љубљана со седиште на Дунајска цеста бр. 50, 1000 Љубљана, Словенија, ќе стекне контрола над ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц со седиште во Фуше Косово, по пат на стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 02.09.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од ПЕТРОЛ д.д. Љубљана со седиште на Дунајска цеста бр. 50, 1000 Љубљана, Словенија со која ПЕТРОЛ д.д. Љубљана ќе стекне контрола над ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц со седиште во Фуше Косово, по пат на купување на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

Пред спроведување на планираната концентрација ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц, Косово се наоѓа под заедничка контрола на ПЕТРОЛ д.д. Љубљана и друштвото ОТИ Групп од Приштина, Косово. Со спроведување на предметната концентрација ПЕТРОЛ д.д. Љубљана ќе стекне самостојна контрола над ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц, Косово.

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

ПЕТРОЛ д.д. Љубљана за своја основна дејност има трговија со нафтени производи. ПЕТРОЛ д.д. Љубљана е матична компанија на Петрол групацијата присутна на пазарите во Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Австрија, Чешка и Романија. Групацијата е активна во областа на трговија и дистрибуција на нафта, нафтени производи и гас,

продажба на стоки за широка потрошувачка во рамките на својата мрежа на бензиски станици, трговија со електрична енергија.

На пазарот во Република Северна Македонија ПЕТРОЛ групацијата е присутна преку Друштво за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, ул. Св.Кирил и Методиј бр.20 Скопје, Република Северна Македонија, со дејност - трговија на електрична енергија.

ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц, Косово го поседува нафтениот терминал за прием и складирање на нафтени деривати кој се наоѓа во Фуше Косово.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф. д-р Владимир Наумовски